

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002) и член 14 точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Крива Паланка“ бр.7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седница одржана на 28.06.2010 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **За давање приоритет на проект за „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива Паланка**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се дава приоритет за аплицирање на проект „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива Паланка за користење на средства од Европската банка за обнова и развој.

#### **Член 2**

Средствата за реализирање на овој проект ќе се обезбедат 100% од Европската банка за обнова и развој.

#### **Член 3**

1. Патен правец Крива Паланка – село Мартиница преку населба Скрљава во должина од 1,50км.

2. Рехабилитација и подобрување на локален пат Крива Паланка преку улица „Македонска“ и населба „Баглак“ - село Градец преку Дивјанска маала во должина 2,00 км.

3. Рехабилитација и подобрување на локалниот патен правец село Конопница село Мождивњак во должина од 7,00 км.

4. Рехабилитација и подобрување на локалниот пат с. Длабочица - с. Баштево во должина од 1,5км.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

**Бр.07-2512/3**  
**28.06.2010 год.**  
**Крива Паланка**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
**Претседател,**  
**Миле Милковски,с.р.**

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

### **За прогласување на Одлуката за давање приоритет за „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива Паланка“**

1. Се прогласува Одлуката за давање приоритет за „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива паланка“, што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2512/4  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка

**ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
**Градоначалник,**  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

---

Врз основа на член 412 од Законот за безбедност на патиштата („Сл.весник на РМ“ бр.54/07 ), член, 22 став 1, точка 4, член 23 и 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на Р. М“ бр.5/2002) и член 18 од Статутот на општина Крива Паланка („Службен гласник на општина Крива Паланка“ бр.7/06) и член 4 од Одлука за формирање општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Крива Паланка Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 28.12.2010 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

#### **За именување на членови на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка**

1. За членови на на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка се именуваат

1. Претседател	Александар Рангелов
2. Секретар	Стојмир Стефановски
1. Член	Миле Милковски
2. Член	Драган Ристовски
3. Член	Миле Стаменковски
4. Член	Иле Коцевски
5. Член	Јоско Павловски
6. Член	Игор Додевски
7. Член	Олгица Алексовска
8. Член	Слаѓана Николовска
9. Член	Ивица Тошевски.
10. Член	Драги Тодоровски
11. Член	Игор Ѓоргиевски

2. Членовите на Општинскиот совет за безбедност се именувани по добиениот предлог – согласност од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата бр. 77/1 од 14.06.2010 година.

3. Решението да се достави до именуваните, Градоначалникот и Архивата на Општина Крива Паланка.

4. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Крива Паланка“.

**Бр. 07-2512/5  
28.06.2010 год.  
Крива Паланка**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Претседател,  
Миле Милковски,с.р.**

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

### **З А К Л У Ч О К**

**За прогласување на Решение за именување членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка**

1. Се прогласува Решението за именување членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка, што Советот го донесе на 18-та седница, одржана на 28.06.2010 година.

2. Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

**Бр. 08 – 2512/6  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка**

**ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Градоначалник,  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.**

---

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 7/06), а во врска со член 94 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08), член 10 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 12/06), а согласно со Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.124/06), Советот на општина Крива Паланка на седницата, одржана на ден 28.06.2010 година, д о н е с е

### **О Д Л У К А**

**За формирање Штаб за заштита и спасување  
на Општината Крива Паланка**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се формира Штаб за заштита и спасување, во рамките на просторните сили на општината Крива Паланка.

Штабот за заштита и спасување е оперативно стручно тело, кое раководи со силите за заштита и спасување и со другите учесници ангажирани во заштитата и спасувањето.

### **Член 2**

Штабот за заштита и спасување на Општината во својот состав има:

**Командант** на штабот;

**Началник** на штабот;

**Помошници** на началникот на штабот, за:

- оперативни работи;
- хуманитарни мерки за заштита и спасување :
  - прва медицинска помош;
  - згрижување и евакуација
- технички мерки за заштита и спасување:
  - заштита и спасување од пожари;
  - заштита и спасување од поплави

**Помошен персонал:**

- извршител – администратор;
- извршител – курир / возач.

### **Член 3**

Командантот, началникот и членовите на Штабот за заштита и спасување ќе ги именува Советот на општината Крива Паланка, со посебна Одлука.

### **Член 4**

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Просторни сили заштита и спасување на општината Крива Паланка, бр.07-250/27 од 28.02.2008 година.

### **Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр.07-2512/7  
28.06.2010 год.  
Крива Паланка

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Претседател,  
Миле Милковски,с.р.

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

## З А К Л У Ч О К

### За прогласување на Одлуката за формирање Штаб за заштита и спасување на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за формирање штаб за заштита и спасување на Општина Крива паланка , што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2512/8  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Градоначалник,  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

---

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), чл.14 ст.1 т.41 од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен Гласник на Општина Крива Паланка бр. 7/06) а во врска со член 110 став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.36/04,49/04 и 86/08), член 12 став 1 од Уредбата за начинот на пополнување на резервниот состав на силите за заштита и спасување исредствата од материјална обврска („Службен весник на РМ“ бр.18/06), член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување ( „Службен весник на РМ“ бр. 124/06), член 3 од Одлуката за формирање Штаб за заштита и спасување на општината Крива Паланка, Советот на општина Крива Паланка на седницата, одржана на 28.06.2010 година, д о н е с е

## О Д Л У К А

### За именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка

#### Член 1

- За **Командант** на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка се именува **Миле Милковски** од Крива Паланка, дипломиран професор вработен во СОУ “Горче Петров Крива Паланка.

- За **Началник** на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка се именува **Горица С. Станковска** од Крива Паланка, диплмиран социолог вработена во Регионален Центар за Управување со кризи - Крива Паланка.

- За **помошник на Началникот за оперативни работи** се именува **Игор Додевски** од Крива Паланка, дипломиран правник вработен во Општина Крива Паланка.

- За **помошник на Началникот за прва медицинска помош** се именува **Милка Митовска** од Крива Паланка, лекар специјалист, вработен во Крива Паланка.

- За помошник на Началникот за згрижување и евакуација се именува **Бранко Тодоровски** од Крива Паланка, дипломиран професор по историја вработен во Интернат Боро Менков Крива Паланка.

- За помошник на Началникот за заштита и спасување од пожари се именува **Антонио Давитковски** од Крива Паланка, дипломиран електро инженер вработен во општина Крива Паланка.

- За помошник на Началникот за заштита и спасување од поплави се именува **Стевче Христовски** од Крива Паланка, дипломиран градежен инженер вработен во Општина Крива Паланка.

**Помошен персонал:**

- **Стојанче Милковски** извршител – администратор;

- **Бранко Јовановски** , извршител – курир / возач;

- **Антонио Јакимовски** , извршител – курир / возач.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 07-2512/9  
28.06.2010 год.  
Крива Паланка

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Претседател,  
Миле Милковски,с.р.

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

**За прогласување на Одлуката за именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и сапсување на Општина Крива Паланка**

1. Се прогласува Одлуката за именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и сапсиување на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2512/10  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Градоначалник,  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

Врз основа на член 94, став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.36/04, 49/04 и 86/08), член 8 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр.12/06) и член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на општината Крива Паланка на седницата, одржана на 28.06.2010 година, д о н е с е

## **О Д Л У К А**

### **За формирање Универзална единица за заштита и спасување на општината Крива Паланка**

#### **Член 1**

Заради заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи, во општината Крива Паланка се формира **Универзална единица за заштита и спасување.**

#### **Член 2**

**Универзалната единица** се формира во рамките на просторните сили за заштита и спасување и истата е во јачина на **вод.**

#### **Член 3**

Персоналниот и материјалниот состав на единицата е утврден со Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 124/06).

#### **Член 4**

**Командата и командирот** на единицата ќе бидат поставени со посебна Одлука на Советот на општината Крива Паланка.

#### **Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр.07-2512/11  
28.06.2010 год.  
Крива Паланка

**СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
Претседател,  
Миле Милковски,р.

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**За прогласување на Одлуката за формирање Универзална единица за заштита и спасување на Општина Крива Паланка**

1. Се прогласува Одлуката за формирање Универзална единица за заштита и спасување на Општина Крива паланка, што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2512/12  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Градоначалник,  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

---

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 111 став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Член 12 од Уредбата значинот на пополнување на резервниот состав на силите за заштита и спасување и средствата од материјална обврска („Службен весник на РМ“ бр. 18/06), член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот иматеријалниот состав на силите за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 124/06), и член 3 од Одлуката за формирање универзална единица за заштита и спасување на општината Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 28.06.2010 година, д о н е с е

## О Д Л У К А

### За поставување Команда и командир на Просторната универзална единица за заштита и спасување

#### Член 1

Со оваа Одлука се поставува Команда и командир на Универзалната единица за заштита и спасување на општината Крива Паланка.

#### Член 2

**Командата** на Универзалната единица за заштита и спасување ја сочинуваат: **командир, заменик командир и извршител- возач/курир.**

#### Член 3

- **За командир** на Универзалната единица за заштита и спасување се поставува **Александар Рангелов** од Крива Паланка, дипломиран политиколог вработен во НУ Дом на култура - Крива Паланка.

- **За заменик командир** на Универзалната единица за заштита и спасување се поставува **Ненад Стојановски** од Крива Паланка, дипломиран правник од Крива Паланка.

- **За извршител – возач/курир** се поставува **Јакимовски Горан** возач од Б и Ц категорија и ракувач со средства за врски, вработен во Центар за социјални работи Крива Паланка.



**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината“.

Бр.07-2512/13  
28.06.2010 год.  
Крива Паланка

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Претседател,  
Миле Милковски,с.р.

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

**За прогласување на Одлуката за поставување Команда и командир на Просторната универзална единица за заштита и спасување**

1. Се прогласува Одлуката за давање поддршка за поставување Команда и командир на Просторната универзална единица за заштита и сапсиување, што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 08 – 2512/14  
30.06.2010 год.  
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  
Градоначалник,  
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.

---

Врз основа на член 14 став 1, точка 41 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.07/06) Советот на општина Крива Паланка, на седницата одржана на 28.06.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За давање поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“ Крива Паланка**

**Член 1**

Советот на Општина Крива Паланка дава поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“- Крива Паланка со ЈП за пасишта – Подружница „Осогово“ од Кратово за кп. 5359 имотен лист 367, место викано „Искрут“ за КО Кркља, на седницата одржана на 28.06.2010 година.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

**Бр. 07-2512/15**  
**28.06.2010 год.**  
**Крива Паланка**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
**Претседател,**  
**Миле Милковски,р.**

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива паланка“ бр.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

**За прогласување на Одлуката за давање поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“- Крива Паланка**

1. Се прогласува Одлуката за давање поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“-Крива Паланка, што Советот ја донесе на 18-та седница одржана на 28.06.2010 година.

2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

**Бр. 08 – 2512/16**  
**30.06.2010 год.**  
**Крива Паланка**

**ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**  
**Градоначалник,**  
**Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.**

---

Врз основа на Одлуката за почнување на постапка за јавно приватно партнерство бр. 07-1944/3 од 17.05.2010 година, и член 43 од Законот за концесии и други видови на јавно-приватно партнерство („Сл. Весник на РМ,, бр. 07/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Општината Крива Паланка, преку Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство, го објавува следниот

**ОТВОРЕН ПОВИК 01/2010**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЕН ОБЈЕТ**

**1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО**

Предмет на јавно приватното партнерство е уредување на меѓусебните права и обврски на Јавниот партнер и Приватен партнер во врска со изградба на административно-деловен објект “Мала зграда“ Су+Пр+2 со корисна површина во објект од 857,91 м<sup>2</sup> и корисна површина од проодни тераси од 154,09м<sup>2</sup> каде вкупната корисна површина изнесува 1.012 м<sup>2</sup> а вкупната габаритна површина на објект од 934,83 м<sup>2</sup> на градежна парцела која претставува дел од КП 805 КО Крива Паланка-Лев брег.

## **2. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО**

2.1. Јавно-приватното партнерство ќе се реализира со заедничка градба на административно-деловниот објект од точка 1 на овој Јавен повик, при што Општината Крива Паланка (јавниот партнер) за возврат на вкупната вредност на своите вложувања, односно инвестициите, во противвредност стекнува право на сопственост на 46,5%, (93/200) идеален дел со површина од 470,8 м<sup>2</sup>, кои ќе претставуваат први и втори кат од административно-деловниот објект.

2.2. Приватниот партнер добива имотна корист, односно стекнува право на сопственост на 53,5% (107/200) идеален дел со површина 541,6 м<sup>2</sup>, кои претставуваат сутерен и приземје од административно-деловниот објект.

2.3. Финансирањето и изградбата на административно – деловниот објект во целост се на товар и ризик на Приватниот партнер.

## **3. ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО**

Проценетата вредност на јавно приватното партнерство изнесува 33.312.011 денари (541.658 Евра).

## **4. ВИД НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство ќе се спроведе по пат на отворена постапка.

## **5. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК**

Право на учество на јавниот повик имаат домашни физички и правни лица, под услови утврдени со Законот за концесии и други видови на јавно-приватно партнерство и тендерската документација.

## **6. НАЧИН И АДРЕСА НА ПОДИГНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАДОМЕСТ ЗА НЕЈЗИНО ПОДИГНУВАЊЕ**

6.1. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден во архивата на Општина Крива Паланка, Ул. Св.Јоаким Осоговски, бр. 175, Република Македонија.

6.2. Тендерска документација може да подигне било кој заинтересиран понудувач, откако ќе уплати паричен надомест во износ од 1.500,00 денари на жиро сметка на Општина Крива Паланка трезорска сметка 100-000000-630-95 со даночен број 4015005104833 сметка на Општина Крива Паланка 7380140509-630-16 претходна шифра 724125..

6.3. Понуди можат да достават само понудувачи кои ја имаат подигнато тендерската документација

6.4. Лице за контакт :Биљана Тасевска тел:031-375-020

## **7. РОК, АДРЕСА, НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

7.1. Краен рок за доставување на понудите е 06.08.2010 година до 13.00 часот по локално време.

7.2. Понудите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на Општина Крива Паланка, ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175, Крива Паланка, Република Македонија.

7.3. Понудувачот го приложува оригиналниот примерок на понудата во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

7.4. Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со целосна и точна адреса на понудувачот;
- го содржи бројот на јавниот повик; и
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

7.5. Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара, јавниот партнер не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на пликот.

## **8. ЈАЗИК НА ПОНУДАТА**

Понудата се изготвува и доставува на македонски јазик на образец на понуда кој е даден во прилог на тендерската документација, на начин и под услови утврдени со овој јавен повик и тендерската документација.

## **9. ВАЖНОСТ НА ПОНУДАТА**

9.1.Периодот на важност на понудата изнесува 180 дена од денот на донесувањето на Одлуката за избор на најповолен понудувач, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

9.2.Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

## 10. ГРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

Како дел од понудата понудувачот обезбедува гаранција за учество во висина од 1% од проценетата вредноста на јавното приватно партнерство.

## 11. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ

За да учествуваат во постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство, односно за да може понудите да се оценуваат/евалуираат, понудувачите треба да се селектирани за подобни, за што мора да ги исполнат критериумите за утврдување на нивната способност кои се поблиску дадени и опишани во тендерската документација.

## 12. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Критериуми за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавно приватно партнерство се:

- Висина на надоместокот по м<sup>2</sup> кој општината ќе му го плаќа на приватниот партнер \_\_\_\_\_ 35 бода (Максималниот износ што општината би го плаќала за закуп изнесува 90 ден/м<sup>2</sup>, за површина од 172,5 м<sup>2</sup> (нето корисна површина на 1-от кат) плус 82,9 м<sup>2</sup> (нето корисна површина на 2-от кат), т.е. вкупно 255,4 м<sup>2</sup>. Предност ќе имаат оние понудувачи кои ќе понудат помала висина на надоместокот или воопшто нема да бараат плаќање на надоместок)
- Временскиот период на плаќање на истиот, искажан во месеци \_\_\_\_\_ 35 бода (Максималниот период на плаќање на закупот е 5 години. Предност ќе имаат оние понуди кои ќе понудат пократок временски период на плаќање на надоместокот)
- Времетраење на изведувањето на градежните работи \_\_\_\_\_ 20 бода (Предност ќе имаат оние понуди кои ќе понудат пократок рок на изградба)
- Динамика на плаќање (месечно, квартално или годишно) на надоместокот од алинеја 1 на оваа точка \_\_\_\_\_ 10 бода. (Предност ќе има онаа понуда која ќе понуди плаќањето да биде на годишно ниво).

## 12. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 06.08.2010 година во 13.00 часот во просториите на Општина Крива Паланка, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

**ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

**Комисија за спроведување на постапка за ЈПП**

---

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за давање приоритет на проект за „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива Паланка .....	200
2. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање приоритет на проект „Рехабилитација и подобрување на локалните патишта на подрачјето на Општина Крива Паланка .....	200
3. Решение за именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка.....	201
4. Заклучок за прогласување на Решение за именување на членови на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Крива Паланка .....	202
5. Одлука за формирање Штаб за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	202
6. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање Штаб за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	204
7. Одлука за именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	204
8. Заклучок за прогласување на Одлуката за именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	205
9. Одлука за формирање Универзална единица за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	206
10. Заклучок за прогласување на Одлуката за формирање Универзална единица за заштита и спасување на Општина Крива Паланка .....	206
11. Одлука за поставување Команда и командир на Просторната универзална единица за заштита и спасување .....	207
12. Заклучок за прогласување на Одлуката за поставување Команда и командир на Просторната универзална единица за заштита и спасување .....	208
13. Одлука за давање поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“ –Крива Паланка	208
14. Заклучок за прогласување на Одлуката за давање поддршка за продолжување на Договорот за закуп на земјиште на Планинарскиот спортски клуб „Руен“ – Крива Паланка .....	209
15. Отворен повик 01/2010 за доделување на Договор за јавно приватно партнерство за изградба на административно-деловен објект.....	209